



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата, бр. 1032-900880, за одделни издања 1032-900882 и за огласи 1032-900881.

БРОЈ 56

ГОД. VIII

Бр. 9 — Телефони: Редакција 23-333, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

Прет-
1000.—
ри.—
Тарка

643.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ

Член 1

Боновите за купување индустриски стоки со попуст од 80% (индустриски бондови) престануваат да важат на 1 јануари 1953 година.

Трговските и угостителските стопански организации, како и социјалните установи (детски обдоништа, детски јасли, ученички домови и др.), кои што по досегашните прописи дечале на индустриски бондови попуст од 80% за продадените стоки односно извршените услуги, не можат, по 31 декември 1952 година да примаат индустриски бонови ниту да даваат определен попуст врз основа на нив.

Член 2

Заработките, платите, детските додатоци, пензиите, инвалиднините и други парични примања што се исплатувани по досегашните прописи делум во готови пари а делум во индустриски бонови, ќе се исплатуваат од 15 декември 1952 година само во готови пари.

Кај примањата што се исплатувани по досегашните прописи делум во готови пари а делум во индустриски бонови, делот определен во индустриски бонови ќе се исплатува во готови пари сметајќи еден индустриски бон за четиси динари во готови пари.

Член 3

Трговските и угостителските стопански организации, како и социјалните установи се должни своите регресни барања за индустриски бонови примени до 31 декември 1952 година заклучно, да и ги поднесат на Народната банка на ФНРЈ до 3 јануари 1953 година заклучно.

По регресните барања поднесени по рокот од претходниот став Народната банка на ФНРЈ нема да признава регрес.

Член 4

Сите досегашни прописи за индустриски бонови престануваат да важат на 1 јануари 1953 година, осем прописите за правото на регрес за индустриски бонови кои престануваат да важат на 4 јануари 1953 година.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Белград, 18 ноември 1952 година

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

644.

Врз основа на чл. 8 ст. 2 од Уредбата за трговските и угостителските комори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАВЕРУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ СЛЕДАТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1) Сите уверенија и документи што ги следат според трговските спогодби и други меѓународни договори стоките во надворешно-трговскиот промет или се издаваат во врска со тој промет, ќе ги издаваат односно заверуваат трговските комори, осем оние уверенија или документи чие издавање или заверување спаѓа според постоеќите прописи во исклучива надлежност на државните органи.

2) Сојузната трговска комора ќе определи кои трговски комори ќе ги издаваат односно заверуваат уверенијата односно документите од точ. 1 на оваа наредба.

3) Трговските комори ќе наплатуваат за издавање уверенија и заверување документи осем државна такса и определен износ на име надокнада за услугите што им ги врши комората на стопанските организации. Износот на надокнадата што ја наплатува комората по претходниот став се утврдува со правилникот на комората што го одобрува органот на управата надлежен за вршење надзор над односната комора.

4) Оваа наредба влегува во сила на 1 декември 1952 година, и од тој ден престанува да важат Наредбата за издавање уверенија за потеклото на стоките наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/48).

Бр. 5247

31 октомври 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

645.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Точ. 1 под 1) од Наредбата за забрана на извозот на селско-стопански и индустриски производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) се дополнува со следни селско-стопански и прехранбени производи: — сенинска маст, маст, путер, лој, уља за јадење, сурова и сува сланина, сало, јајца, ориз, шеќер

— пружолен и расен крумен добиток, телна и ждребиња.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 15 ноември 1952 година.

Бр. 8872
15 ноември 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

646.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА ФЕРОМАН- ГАН И СНИКОМАНГАН, КАКО И НА ЦИНКОВИОТ КОНЦЕНТРАТ, НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Количината на фероманган и сниккоманган определена за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количините за поодделни производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), се наголемува од 2.200 тони на 3.200 тони.

2. Количината на цинков концентрат определена за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количините за поодделни производи наменети за извоз, се наголемува од 29.000 тони на 31.000 тони.

3) Оваа наредба влегува во сила одма.

Бр. 7085
14 ноември 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

647.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) и чл. 5 од Уредбата за времената царинска тарифа за стоката што ја увозат лицата што не се регистрирани како увозници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО ВРЕДНОСТА И ЗА ПРИМЕНУ- ВАЊЕТО НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

1) Во точ. 4 од Решението за начинот на утврдувањето вредноста и за применувањето на коефициентите на увезените стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/52 со изменувањата во бр. 36/52), по вториот став се додава одделен, трет став кој гласи:

„Стоката што ја увозат установите и општествените организации за остварување на своите цели (чл. 3 под д) од Уредбата за времената царинска тарифа за стоката што ја увозат лицата што не се регистрирани како увозници) не подлежува на пресметување на коефициентите само во случаите кога се прима таа како подарок.“

2) Ова решение влегува во сила на 10 ноември 1952 година.

Бр. 8857
10 ноември 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Согласен,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

648.

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/49) и чл. 4 точ. а) од Уредбата за согласување прописите на сојузните органи на државната управа од областа на стопанството со новиот стопански систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОКНАДИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА ЈАВНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРИСТАНИШТА ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I. По одредбите од ова решение се определува висината на надокнадите за употреба на јавните воздухопловни пристаништа и за другите услуги на воздухопловната служба на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

II. Надокнади за слетнување на воздухоплови

1. Висината на надокнадите за слетнување на воздухоплови изнесува:

а) за воздухопловите што вршат меѓуна-
роден воздушен сообраќај:

	Динари
— до 25 тони тежина, за секоја тона по — — — — —	300
— преку 25 тони тежина, за секоја тона по — — — — —	600

б) за воздухоплови што вршат внатрешен воздушен сообраќај:

	Динари
— до 25 тони тежина, за секоја тона по — — — — —	150
— преку 25-тони тежина, за секоја тона по — — — — —	300

в) — за туристички и други воздухопловни што летаат за комерцијални цели, за секоја тона тежина по — — — — —

150

2. Од надокнади за слетнување се ослободуваат:

а) сите државни воздухоплови и воздухопловите на Воздушниот сојуз на Југославија, осем оние што вршат воздухопловен сообраќај или воздухопловни услуги за комерцијални цели;

б) сите воздухоплови на пробни летања, што вршат исклучително технички пробни летања со цел да се проверат азисит, мотори или авионските инструменти и уреѓај;

в) сите воздухоплови на кои што се врши тренирање на летачи, односно оспособување на летачи за јавниот воздухопловен сообраќај;

г) сите воздухоплови на странските дипломатски претставништва (амбасади и сл.) и Црвениот крст, како и сите државни воздухоплови на странските држави кога летаат по специјална дозвола од органите на Федеративна Народна Република Југославија поради превозење патници што доаѓаат во специјални меѓународни мисии или во службени посети во

Федеративна Народна Република Југославија, со тоа што овие летања да не се вршат со наплата.

Од надокнада за слетување на воздухопловни можат да се ослободат и воздухопловите што вршат специјални летања, но во такви случаи мора да се донесе одделно решение.

Решението од претходниот став го донесува Директорот на Главната управа на цивилното воздухопловство на ФНРЈ.

III. Дополнителни надокнади за ноќно слетување или полетување

Дополнителните надокнади за ноќно слетување или полетување, без обзир на тежината на воздухопловот изнесуваат:

	Динари
а) на царинските воздухопловни пристаништа	2.000
б) на другите јавни воздухопловни пристаништа	1.000

Воздухопловите кои врз основа на одделот II под 2 од ова решение се ослободени од плаќање надокнади за слетување, се ослободуваат и од плаќање дополнителната надокнада од претходниот став.

Како ноќно слетување или полетување се смета она слетување и полетување што се врши во времето од 30 минути по заѓањето на сонцето па до 30 минути пред излегувањето на сонцето.

IV. Надокнади за боравок

Надокнадите за боравок на воздухопловите на јавните воздухопловни пристаништа изнесуваат:

	Динари
а) до 25 тони тежина, за секоја тона по еден ден	150
б) преку 25 тони тежина, за секоја тона по еден ден	120

За првите четири часа боравок не се наплатува надокнада за боравок.

На воздухопловните пристаништа на кои се наоѓа доминилот на воздухопловот, надокнадата за боравок не се плаќа воопшто.

Секој дел од тона се смета како цела тона, а секој започнат ден како цел ден.

Воздухопловите кои врз основа на одделот II под 2 од ова решение се ослободени од плаќање надокнада за слетување и дополнителна надокнада за ноќно слетување или полетување, можат да бидат ослободени и од плаќањето на надокнадата за боравок, но само по писмено решение од Директорот на Главната управа за цивилното воздухопловство на ФНРЈ.

V. Надокнада за користење на службата за врска

Надокнадите за користење на службата за врска што ја вршат воздухопловните пристаништа (трафик) со цел да се испраќаат неслужбени телеграми до други воздухопловни јавни пристаништа за сметка на посебни воздухопловни друштва, ќе се наплатуваат по важеките поштенско-телеграфско-телефонски тарифи.

VI. За другите услуги што се вршат на воздухопловните пристаништа ќе се наплатуваат надокнадите спрема калкулацијата на цените за односниот вид на услугите.

VII. Сите надокнади што се наплатуваат врз основа на одредбите од ова решение и се полагаат на Народната банка на ФНРЈ како приход на сојузниот буџет.

VIII. Поблиски напатствија за начинот за наплата на надокнадите за услугите од ова решение ќе пропише Директорот на Главната управа за цивилното воздухопловство на ФНРЈ.

IX. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, од кој ден престанува да важи Решението за висината на надокнадите

за услуги на јавните воздухопловни пристаништа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/51).

Бр. 268

12 ноември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател

на Советот за сообраќај и врска,
Крсто Попивоца, с. р.

Согласен

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

649.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА БЕНЗИН

1) Основната продавна цена на моторен бензин 70—72 окт етилизиран што е определена во Ценовникот на основните цени на сировините и полупроизводите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51), како и досегашните продавни цени на други видови и квалитети на бензин што се формирани во паритет со определената основна цена на моторен бензин 70—72 окт етилизиран а врз основа на Техничкиот ценоник — се наголемуваат за 25 динари по еден килограм.

2) Наголемените продавни цени на бензин по точ. 1 од ова решение важат како највисоки (плафонски) продавни цени.

3) Трговските претпријатија при кои ќе се затечат на 12 ноември оваа година запаси на бензин, должни се одма а најдоцна во рок од пет дена да ја пресметаат и уплатат разликата од 25 динари по еден килограм на сета затечена количина бензин. По исклучок, трговските претпријатија за промет со нафта и нафтини деривати („Југопетрол“) ќе ги плаќаат овие разлики при пуштањето на бензинот во промет.

4) Ова решение влегува во сила на 12 ноември 1952 година.

Бр. 8667

8 ноември 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

650.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОРЕШТО ВАЛЈАН И ВЛЕЧЕН ЧЕЛИК

1. Сојузната комисија за стандардизација донесе следни југословенски стандарди:	
Тркалест челик горешто валјан	JUS C.B3.021
Квадратен челик горешто валјан	JUS C.B3.024
Плоскаест челик горешто валјан	JUS C.B3.025
Шестоаголен челик горешто валјан	JUS C.B3.026
Челични рамнокраки аголници горешто валјани	JUS C.B3.101
Челични разнокраки аголници горешто валјани	JUS C.B3.111
Влечен челик тркалест	JUS C.B3.411
Влечен челик квадратен	JUS C.B3.421
Влечен челик плоскаест	JUS C.B3.431
Влечен челик шестоаголен	JUS C.B3.441

Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација кое е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 283

Белград, 10 ноември 1952 година
за Претседателот
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. **Бранислав Станковиќ**, с. р.

651.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДЛОЖНИ ПЛОЧИЧКИ, ЧИВИИ И РАСЦЕПКИ

1. Сојузната комисија за стандардизација донесе следни југословенски стандарди:

Подложни плочички за шестострана на- вртки и вијци со шестострана глава, необработени	JUS M.B.2.011
Подложни плочички за шестострана на- вртки и вијци со шестострана глава	JUS M.B.2.012
Подложни плочички за вијци со ци- линдрична и полутркалеста глава и сворњаци	JUS M.B.2.013
Подложни плочички за дрвени кон- струкции	JUS M.B.2.021
Квадратни подложни плочички за дрве- ни конструкции	JUS M.B.2.022
Коси подложни плочички за носачи „I“ форма	JUS M.B.2.031
Коси подложни плочички за носачи „U“ форма	JUS M.B.2.032
Сидрени плочи	JUS M.B.2.200
Цилиндрични чивии во толеранциско поле h 8	JUS M.C.2.201
Цилиндрични чивии во толеранциско поле h 11	JUS M.C.2.202
Цилиндрични чивии во толеранциско поле m 6	JUS M.C.2.203
Закадени цилиндрични чивии во толе- ранциско поле m 6	JUS M.C.2.204
Ковични чивии	JUS M.C.2.205
Ковични чивии со навој	JUS M.C.2.206
Ковични чивии со внатрешен навој	JUS M.C.2.207
Расцепки	JUS M.B.2.300

Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација кое е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 284

Белград, 10 ноември 1952 година
за Претседателот
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. **Бранислав Станковиќ**, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ**

**НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ**

„Народне новине“ службени лист Народне Репу-
блике Хрватске во бројот 42 од 4 септември 1952
година објавуваат:

Правилник за здравствената заштита на учени-
ците;

Исправка на Решението за давањите за вршење
ветеринарни услуги по ветеринарните станици и ве-
теринарните амбуланти.

Во бројот 43 од 12 септември 1952 година обја-
вуваат:

Одлука за именување Изборна комисија за до-
полнителни избори за одборници на Народниот одбор
на градската општина Сисак распишани за 5 октомври
1952 година;

Решение за оснивање Комисија на Владата на НР
Хрватска за изработка катастар на земјиштата;

Правилник за организацијата и работењето на
Школата за народно здравје во Загреб;

Решение за четвртите измени и дополнувања на
Решението за определување пензиски угостителски
дуќани во кои можат да се користат повластите
за време на користењето на годишниот одмор.

Во бројот 44 од 18 септември 1952 година обја-
вуваат:

Напатствие за работењето на лекарските комиси-
и за преглед на осигуреници.

Во бројот 45 од 25 септември 1952 година обја-
вуваат:

Наредба за жигосување дрва и издлавање извозни-
ци за извоз на дрва од шуми.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во
бројот 27 од 26 септември 1952 година објавува:

Решение за именување околински изборни комиси-
и за околините: Радовљица, Марибор околица, Цеље и
Толмин.

Во бројот 28 од 3 октомври 1952 година објавува:

Уредба за забрана да се колаг приплодни говеда;

Решение за определување оснивачи на стручни
школи;

Решение за второто деломично именување на
Решението за ловостојот;

Решение со кое се огласуваат за заразени со ком-
пирова златица сите околии и градови во Народна Ре-
публика Словенија.

**ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“**

Се молат претплатниците навремено да ја обноват
претплата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1953 година.
(Да се види објаснението на последната страна на
„Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 53 и 54 за 1952
година).

СОДРЖАЈ:

Страна

643. Уредба за укинување на индустриските бо- нови	877
644. Наредба за издавање и заверување на до- кументите што ги следат стоките при изво- зот и увозот	877
645. Наредба за дополнување на Наредбата за за- брана на извозот на селско-стопански и ин- дустриски производи	877
646. Наредба за наголемување количините на фероманган и силикоманган, како и на цин- ковиот концентрат	878
647. Решение за дополнување на Решението за начинот на утврдувањето вредноста и за применувањето на коефициентите на увезе- ните стоки	878
648. Решение за висината на надокнадите за услугите на јавните воздухопловни приста- вништа во Федеративна Народна Република Југославија	878
649. Решение за наголемување продавните цени на бензин	879
651. Решение за југословенските стандарди за подложни плочички, чивии и расцепки	880
650. Решение за југословенските стандарди за горешно валјан и влечен челик	879

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издвачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка
бр. 9. — Директор е одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат во
Југословенското штампарско претпријатие, Белград